

Стечајното патешествие на некогашната препознатлива фабрика за чевли траеше долги години. Нејзината продажба на Италијанецот Флоријан Дос заврши несреќно, по што следуваа неуспешни тендери и малверзации околу работата на стечајните работници. Конечно е продадена, останува очекувањето дека до Нова година новиот газда на работа ќе врати 1.200 лица, кои ќе ја продолжат традицијата на производство на чевли. Економските експерти ја осудуваат ниската проценка на фабриката и продажбата.

Од Координативното тело на вработените во "Газела" велат дека најважно е што поскоро да се вратат на работа, а проценуваат дека фабриката може да се рестартира за еден месец, оти и механизацијата и објектите биле во функција.



ДАЛИ И КОГА ФАБРИКАТА ЌЕ СЕ РЕСТАРТИРА?

■ Пишува:
Рената МАТЕСКА

НИСКИ ПРОЦЕНКИ ЗА

Со неизвесност, која траеше цели седум години, скопската фабрика за чевли АД "Газела" во стечај конечно доби нов сопственик. Проценета на 20 милиони евра, таа му беше продадена на скопјанецот Адем Хаса Наи за 2.600.000 евра. Што тоа би значело за стечајците, чиј број до 2001 година, кога е отворена стечајната постапка, изнесувал околу 1.400 вработени? Економските аналитичари за ваквата продажба коментираат дека е нонсенс и оти од досегашното лошо искуство со продажбата, би требало да се извлече добра поука! Освен тоа, нивниот став е дека таа е многу ниско проценета, при што, според аналитичарите, оставено е намерно да ѝ паѓа цената по пат на неработење и истата е доведена до состојба на пропаѓање. Имено, новиот газда ветил дека до Нова година на работа ќе врати околу 1.200 работници, ќе ја рестартира фабриката и ќе ја постави на здрави нозе. Но, ако се има предвид претходното искуство со Флоријан Дос, кој ништо не стори за доброто на фабриката, односно само ги

искористуваше парите кои доаѓаа од киријата која ја даваше НАТО и која месечно изнесуваше 98.000 евра. Работниците многу претрпеа со ваквите игри. Но, не беше само Дос тој кој заработуваше на сметка на немоќта на вработените, туку и поранешниот стечаен управник на АД "Газела" во стечај, Владислав Тамбурковски во друштво со управителот на "Газела 2001", Никола Цветковски, кои зло-

употребиле околу 1.000.000 евра имотна корист.

Се обидовме да стапиме во контакт и со претставникот на Синдикатот на АД "Газела" во стечај, Наско Димовски, но тој беше недостапен. Од Координативното тело на поранешните вработени во фабриката велат дека имаат доза на оптимистичко исчекување да се вратат на работа и фабриката успешно да проработи.

ТЕНДЕРИ

Одлуката за изборот на новиот газда беше резултат на проценката направена врз основа на добиените понуди, а врз база на тоа Министерството за економија и консултантската куќа "Гранд Торнтон" извршија бодирање. Во критериумите за бодирање понудената цена влегува со 70 проценти, најавата за вработените и инвестициите со 20 проценти и бонитетот на фирмата со 10 проценти. Сепак, завршниот збор го имаше Одборот на доверители.

Инаку, за АД "Газела" во стечај досега имаше три неуспешни тендери на кои никој не ги исполни условите и не понуди соодветна цена во сооднос со која е проценета фабриката. Освен тоа, неопходни се нови инвестиции за успешно рестартирање на фабриката. Претходните три тендери беа прогласени за неуспешни, поради прениските понуди во однос на проценетата вредност на фабриката во износ од 20 милиони евра. На последниот тендер "Современ дом" од Прилеп и

Паралелно со тендерите се продаваше и имотот на "Газела". Продадени се четири продавници, од кои продавниците во Скопје лоцирани во ТЦ "Мавровка" за 157.000 евра, во населбата "Јане Сандански" за 21.000 евра, како и продавницата во Охрид за 150.000 евра и во Струмица за 200.000 евра.



конзорциумот "Адем Хасами" беа единствени кои доставиле понуди за купување на Чевларата и на Гумарата од фабриката за чевли "Газела" АД во стечај. За пакетот Чевларата, конзорциумот понудил 1.590.000 евра и инвестиции во износ од 4.500.000 евра во рок од три години и вработување на 1.000 поранешни вработени. Понудата од конзорциумот за Гумарата е 1.011.000 евра, инвестиции во износ од 2.200.000 евра, како и враќање на работа на 150 вработени.

За разлика од конзорциумот, "Современ дом" доставил понуда за Чевларата во висина од 1.600.000 евра, ин-

По најавите дека се продадени продавниците на АД "Газела" во стечај, кои таа ги имаше низ државата (остануваат спорни оние во поранешните југословенски републики), поранешните вработени протестираа во кругот на фабриката барајќи дел од колачот. По неколкучасовно чекање тие добија ветување од стечајниот управник Зоран Стојанчиќ дека ќе добијат по 200 евра, што е премалку за стечајците кои три години се без денар, а добиваат само сини картони од Заводот за вработување. Но, поранешните вработени се во исчекување и од новиот сопственик кој треба да плати 2.500.000 евра и кој ветил дека на работа ќе врати 1.200 луѓе.

вработените и најмалку три години да нема отпуштања. Освен тоа, парите за купопродажба требало да ги исплати за период од шест месеци, но од сè тоа ништо не е

исполнето.

На 30 мај годинава Министерството за внатрешни работи поднесе кривични пријави против поранешниот стечаен управник, Владислав Там-

бурковски, кој во друштво со управителот на "Газела 2001", Никола Цветковски, сториле кривично дело. Осомничените се товарат за злоупотреба на службената положба и овластување со што проневериле 1.000.000 евра за време на стечајната постапка на АД "Газела" во стечај во периодот од 2001 до 2003 година. Во овој износ тие ги оштетиле и доверителите и државата. Во полициската пријава е наведено дека по претходен договор и во заедница стечајните управители на фирмата "Газела 2001" и префрлиле сума од 63.670.440 денари. Всушност, парите биле наменети за АД "Газела" во стечај, а со

ТРУДОТ НА РАБОТНИЦИТЕ

вестиции од 1.445.000 евра и вработување на 700 поранешни вработени. За пакетот Гумарата тие понудиле 450.000 евра, инвестиции во вредност од 1.265.000 евра и вработување на 70 поранешни вработени.

МАЛВЕРЗАЦИИ

Поранешниот газда Дос на многу суптилен начин ја искористувал фабриката и само од киријата на НАТО добивал годишен прилив од 1.100.000 евра. Во договорот при купувањето на "Газела" Италијанецот се обврзал да обезбеди работа и плати за



АД "ГАЗЕЛА" ВО СТЕЧАЈ Е ПРОЦЕНЕТА НА 20 МИЛИОНИ ЕВРА, А СЕ ПРОДАДЕ ЗА ДВА МИЛИОНИ ЕВРА

налог за наводно извршени услуги истите легнале на жиро-сметка на новоформираната фирма, чиј управник бил Никола, а надзорен орган Владислав. На овој начин, со сторените финансиски малверзации управителите за сума од околу 1.000.000 евра ги оштетиле доверителите на АД "Газела", како и државата.

По толку лоши искуства и лошите коментари на економските експерти околу продажбата и ниската проценка за компанијата останува оптимизмот дека овој пат ќе "им тргне" на подобро на вработените во АД "Газела" во стечај, како и на самата фабрика.



**ADNAN REISEN
STUTTGART**



Freiburg
Offenburg
Karlsruhe
Stuttgart
Ulm
München

Kumanovo
Skopje
Gostivar
KICEVO

VERBINDUNG MIT
SPOJIVANJE SO
Struga Prilep
Ohrid Bitola

Informacii i rezervacii od 9⁰⁰ do 21⁰⁰ časov

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

Adnan Reisen

Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil: 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 7893

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekcija Sreda i Petok Germanija za MAKEDONIJA
Sekcija Sreda i Sabota Makedonija za GERMANIJA